



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 5. 2008 /

Monthly Bulletin 5. 2008



Васил Главинов бб, Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел./факс + 389-2-3224-229 <http://www.mapas.gov.mk>

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.04.2008						
НПФ / NPF	29.451	32.238	17.044	4.070	53.352	82.803
КБ Прв / KB Prv	35.195	33.063	18.324	4.835	56.222	91.417
ВКУПНО / TOTAL	64.646	65.301	35.368	8.905	109.574	174.220
31.05.2008						
НПФ / NPF	29.564	33.144	17.548	3.957	54.649	84.213
КБ Прв / KB Prv	35.324	33.818	18.951	4.728	57.497	92.821
ВКУПНО / TOTAL	64.888	66.962	36.499	8.685	112.146	177.034

** Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени. / The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.*


Табела 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови и на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 2: Value of the Pension Funds Net assets and the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.04.2008	1.665,05	2.054,82	109,395771	113,084043
10.05.2008	1.701,94	2.096,69	109,323500	113,150063
20.05.2008	1.726,39	2.129,36	109,267407	113,239261
31.05.2008	1.752,50	2.155,26	109,672144	113,473545

Слика 1: Вредност на нето средствата на пензиските фондови

Figure 1: Value of the Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units

